

Врз основа на членовите 7, 18, 27 и 33 од Статутот на МАИСС од 10.01.2009, член бр. 57 од Закон за скијалишта на Р.М- Сл. Весник на Р. Македонија, бр.37 од 26.02.2016 година, член 28 од Закон за спорт на Р.М, член 1, 9 и 27 од Статутот на Скијачка Федерација на Р.Македонија од 26.12.2019, како и усвоената наставна програма на МАИСС (во IVSS и ISIA) за обука на инструктори во снежни спортови на Генерално собрание на ИНТЕРСКИ интернешнел, од 21 Март 2019, Пампорово (Бугарија), на ден 30.04.2019, Собранието на МАИСС го донесе следниот:

**ПРАВИЛНИК
за лиценцирање на инструктори за снежни спортови (алпско скијање и сноуборд)
НИВО 1 (Национално ниво)**

I. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата, критериумите и постапката за стекнување со статус инструктор за снежни спортови (алпско скијање и сноуборд) со Ниво 1 (Национално ниво).

II. Услови за стекнување на статус инструктор по снежни спортови (алпско скијање и сноуборд) Ниво 1 (национално ниво)

Член 2

Право за стекнување со статус на инструктор по снежни спортови (алпско скијање/сноуборд) имаат кандидати кои:

- се постари од 18 години;
- успешно ја завршиле обуката и испитот предвидени со планираната агенда за обука и испит предвидена од МАИСС, со исклучок на студентите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје-ФФОСЗ, кои имаат посетувано 2 семинари по скијање/сноуборд во склоп на наставата на ФФОСЗ (директно пристапуваат кон испит);
- ја имаат подмирено сезонската котизација за следење на обуката/ семинарот и други обврски кон МАИСС;

III. Начин на стекнување на статус инструктор по снежни спортови (алпско скијање и сноуборд) Ниво 1 (национално ниво)

Член 3

Успешно завршена обука се смета доколку, кандидатите ја имаат завршено обуката (посетувале теоретска + практична настава) и пристапиле на испит.

Теоретската обука се изведува според планираната агенда, која се објавува пред почетокот на семинарот а е во согласност со наставните програми на МАИСС.

Член 4

Проверка на знаењето се изведува преку испит пред комисија. Испитот се состои од 3 дела:

1. писмено тестирање

-ТЕСТ за СКИ инструктори (критериум за успешно поминување на тестот се 20 поени од можни 27)

- ТЕСТ за Сноуборд инструктори (критериум за успешно поминување на тестот се 18 од можни 25 поени)

ПРАВИЛНИК за лиценцирање на инструктори НИВО 1



2. практичен испит

Скијање-демонстрација на ликови и техники од програмата за обука и испит поставени од испитната комисија на МАИСС за Ниво 1 (национално ниво):

Секој од ликовите се оценува со оцена од 1 до 5

Оцена 1 не е преодна оцена. Оцена 2 до 5 се преодни оценки.

Критериум за успешно поминување на практичен испит “демонстрација на ликови”, е средна оцена од сите ликови над 3.6 поени, но и минимум оцена кај секој од ликовите 2 (два).

Сноуборд - демонстрација ликови и техники од програмата за обука и испит поставени од испитната комисија на МАИСС за Ниво 1 (национално ниво):

Оценување:

Секој од ликовите се оценува со оцена од 1 до 5

Оцена 1 не е преодна оцена. Оцена 2 до 5, се преодни оценки.

Критериум за успешно поминување на практичен испит “демонстрација на ликови”, е средна оцена од сите ликови над 3.6 поени, но и минимум оцена кај секој од ликовите 2 (два).

Ликовите оценети со оцена 2 ќе треба да се препологаат (заверат) повторно на следниот испит организиран од МАИСС. При издавање на легитимацијата кај овие кандидати постои објаснување “*Подлежи на дополнителна сертификација”

Кандидатите кои не поминале еден од ликовите (максимално 2) при практичната демонстрација на ликовите, имаат право на поправен испит, во тековната сезона. Дополнително ќе бидат известени, во истата сезона.

3. усна демонстрација (настап пред клиент)

критериум за успешно поминување на усната демонстрација : поминал/а - непоминал/а

Оценување:

Кандидатот-ката се оценува со оцена од 1 до 5

Оцена 1 не е преодна оцена. Оцена 2 до 5, се преодни оценки.

Член 5

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката и успешно ќе го поминат испитот се стекнуваат со звање инструктор во снежни спортови (сноуборд / скијање).

На овие кандидати им се издава легитимација за скијање / легитимација за сноуборд со важност за тековната сезона, со максимално траење од една календарска година.

Член 6

Обновување на звањето инструктор / обновување на легитимација, се изведува пред почетокот на секоја зимска сезона.

- Кандидатите кои веќе имаат Ниво 1, ќе треба да посетат настава (предсезонски семинар). Агендата за семинарот треба биде насочена кон освежување на методските знаење на инструкторите, за водење на клиент. Инструкторите не пристапуваат повторно на испит. Доколку нема услови да се изведе семинарот на снег, тогаш ќе се изведе резервна варијанта, која ќе биде објавена во агендата за предсезонскиот семинар, за тековната сезона.

IV. Губење на статус инструктор по снежни спортови (алпско скијање и сноуборд) Ниво 1 (национално ниво)

Член 7

Инструкторот по снежни спортови (алпско скијање и сноуборд) Ниво 1 (национално ниво) ќе го изгуби правото на лиценца во следните случаи:

- ако се однесува спротивно од Кодексот за етика на МАИСС;
- ги злоупотреби правата кои произлегуваат од лиценцата Ниво 1 (национално ниво);

ПРАВИЛНИК за лицензирање на инструктори НИВО 1



- ако не ги регулира своите обврски кон МАИСС;
- ако не присуствува на семинар за продолжување/обнова на Ниво 1 (национално ниво) организиран од МАИСС;

Доколку инструкторот ја изгуби легитимацијата, трошокот за издавање на нова легитимација ги покрива самиот.

Одлуката за одземање или привремено скратување на Ниво 1 (национално ниво) ја носи дисциплинската комисија при МАИСС.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото носење.

Скопје,

Претседател МАИСС
Проф.д-р Јован Јовановски

